



## ВАЖНО!

За детални безбедносни упатства, консултирајте ги посебните безбедносни листови. Пред употреба, задолжително прочитајте го безбедносниот лист.

## ИСПОРАКА

**Renoflex** се испорачува во книжни вреќи од 25 кг заштитени од влага.

## СКЛАДИРАЊЕ

Да се чува на суво место (ако е можно на дрвени палети). Рок на траење: најмалку 6 месеци според Регулатива 1907/2006 / ЕУ, прилог XVII на 20°C, 65% р.в.в.

## ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Број на производот	5319990620262
Шифра на производот	1000 FX
Вреќи на палета	42
Боја	Сива
Един. количина	25 kg / вреќа
Гранулација	0 - 0,6 mm
Потребна количина на вода	6,5 - 7 л./вреќа
Мин. дебелина на слојот	2 mm
Потрошувачка на материјал	4 kg/m <sup>2</sup> /mm
Напомена	Вредностите на потрошувачката се апроксимативни и многу зависат од подлогата и техниката на вградувањето.
Почетна јакост на лепење (EN 1348)	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>
Адхезиона сила по	EN 1348 N/mm <sup>2</sup>
* 28 денови	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>
* Термичко третирање на +70 °C (EN 1348)	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>
* Третирање во влажни услови (EN 1348)	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>
* Смрзнување и топење (25 циклуси) (EN 1348)	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>
* Отворено време по 20 мин. (EN 1346)	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>
Пролизгување (EN 1308)	≤ 0.5 mm
Деформибилност (EN 12002)	2.5-5.0 mm Class S1

Сите претходни податоци за материјалот престануваат да важат по издавањето на горенаведената листа. Овие податоци произлегуваат од резултатите на нашите испитувања. Од овие податоци не може да произлезе правна обврска. Производите на РЕНОВА, како и сите суровини кои се вклучени во нив, се предмет на континуирани тестови за да се обезбеди постојано и исто ниво на квалитет. Нашите технички советници Ви стојат на располагање во врска со примената, обработката како и презентацијата на производот. Нашите тековни информации можете да ги најдете на [www.renova.com.mk](http://www.renova.com.mk) како "PDF" документ или да ги побарате во продавниците.

РЕНОВА МАКЕДОНИЈА  
Цепчиште / Тетово  
Тел: +389 44 487 300  
Факс: +389 44 487 200  
[info@renova.com.mk](mailto:info@renova.com.mk)

РЕНОВА АЛБАНИЈА  
Воре / Тирана  
Тел: +355 48 301 909  
Факс: +355 48 301 908  
[tirana@renova.com.mk](mailto:tirana@renova.com.mk)

РЕНОВА КОСОВО  
Гуреза / Урошевац  
Тел: +381 290 310 222  
Факс: +381 290 310 444  
[ferizaj@renova.com.mk](mailto:ferizaj@renova.com.mk)

COMPANY CERTIFIED BY



EN ISO 9001  
Certificate No: FM 503328